

Службен весник на Република Македонија

Број 213

3 декември 2015, четврток

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5885. Закон за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски производи.....	2	5891. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во Мировна операција на Европската Унија „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина.....	4
5886. Закон за изменување на Законот за безбедност на храната.....	2	5892. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската Унија, „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина.....	4
5887. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	3	5893. Одлука за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	5
5888. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	3	5894. Одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Македонија за странски државјани носители на важечка британска, американска и канадска виза.....	5
5889. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	3	5895. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	5
5890. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Авганистан.....	3	5896. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Центарот за управување со кризи.....	5
		5897. Одлука од Судски совет на Република Македонија.....	6
		5898. Оглас од Судски совет на Република Македонија.....	7
		5899. Оглас од Судски совет на Република Македонија.....	7
		Огласен дел	1-120

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

5885.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски производи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 декември 2015 година.

Бр. 08-5640/1 Претседател
1 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ****Член 1**

Во Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2006, 88/2008, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14 и 193/15), во членот 20 став 5 точката на крајот од реченицата се брише и се додава сврзникот „или“, а по алинејата 2 се додава алинеја 3, која гласи:

„финансиски средства наменети исклучиво за откуп на целокупната договорена количина на тутун по основ на договори за кредит од банка со динамика на прилив согласно со динамиката на откуп на тутунот и изјава од одговорното лице на откупувачот дадена под материјална и кривична одговорност дека финансиските средства одобрени со договорот за кредит исклучиво ќе бидат наменети за исплата на откупениот тутун.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR DUHAN DHE PRODHIME TË DUHANIT****Neni 1**

Në Ligjin për duhan dhe prodhime të duhanit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 24/2006, 88/2008, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14 dhe 193/15), në nenin 20 paragrafi 5 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohet lidhëza "ose", e pas alinesë 2 shtohet alineja 3, si vijon:

"- mjetet financiare të dedikuara vetëm për grumbullimin e sasisë së plotë të kontraktuar të duhanit në bazë të marrëveshjeve për kredi nga banka me dinamikë të hyrjeve në pajtim me dinamikën e grumbullimit të duhanit dhe deklarata e personit përgjegjës të grumbulluesit e dhënë nën përgjegjësi materiale dhe penale se mjetet financiare të miratuara me marrëveshjen për kredi do të jenë të dedikuara vetëm për pagimin e duhanit të grumbulluar."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

5886.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за безбедност на храната, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 декември 2015 година.

Бр. 08-5639/1 Претседател
1 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА****Член 1**

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ број 72/15), во членот 46 зборовите: „во рок од шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „во рок од дванаесет месеци“.

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за безбедност на храната.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIMI
TË USHQIMIT****Neni 1**

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri të ushqimit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 72/15), në nenin 46 fjalët: "në afat prej gjashtë muajsh" zëvendësohen me fjalët: "në afat prej dymbëdhjetë muajsh".

Neni 2

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për siguri të ushqimit.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

5887.

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став (5) и 119 став (1) од Деловникот на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 95/14, 104/14, 111/14, 114/14, 138/14, 148/14, 23/15, 59/15, 96/15, 106/15 и 155/15), во точката I потточка 1. Комисија за уставни прашања под г) за заменици на членовите во точката 5 зборовите: „Ромео Тренов" се заменуваат со зборовите: „Дајанчо Ефтимов".

Во потточка 4. Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците под в) за членови во точката 5. зборовите: „Ромео Тренов" се заменуваат со зборовите: „Дајанчо Ефтимов".

Во потточка 12. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство под в) за членови во точката 1 зборовите: „Ромео Тренов" се заменуваат со зборовите: „Дајанчо Ефтимов".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5611/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

5888.

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија (Службен весник на Република Македонија број 91/2008, 119/10, 130/10 и 23/13), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 75/14, 23/15 и 155/15) во точката II. под б) за заменици членови во точката 5. зборовите: „Ромео Тренов" се заменуваат со зборовите: „Дајанчо Ефтимов".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5612/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

5889.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 85/14), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ****Член 1**

Во Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави („Службен весник на Република Македонија" број 100/14, 104/14, 111/14, 148/14, 165/14, 51/15, 168/15 и 190/15), во членот 3 во точката 9. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија под б) членови во точката 2. зборовите: „Ромео Тренов" се заменуваат со зборовите: „Дајанчо Ефтимов".

Во точката 12.. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија под б) членови во точката 1. зборовите: „Ромео Тренов" се заменуваат со зборовите: „Дајанчо Ефтимов".

Во точката 18. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, под б) членови во точката 3. зборовите: „Ромео Тренов" се заменуваат со зборовите: „Дајанчо Ефтимов".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5613/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

5890.

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија" број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА „ОДЛУЧНА ПОДДРШКА“ ВО АВГАНИСТАН

1. За учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ - ИР. Авганистан, се испраќаат припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) и тоа:

- 6 (шест) штабни офицери, во Тим за советување во Командата за обука, советување и асистирање во Мазар е Шариф- Север, за период од по шест месеци, сметано од март 2016 година до септември 2016 година и од септември 2016 година до март 2017 година,

- 12 (дванаесет) штабни офицери и еден подофицер во Командата за обука, советување и асистирање во Кабул, за период од по шест месеци, сметано од декември 2015 година до јуни 2016 година и од јуни 2016 година до декември 2016 година и

- единица за заштита на сили во Кабул, составена од 20 (дваесет) припадници, за период од по шест месеци, сметано од декември 2015 година до јуни 2016 година и од јуни 2016 година до декември 2016 година.

2. Временскиот период од точката 1 за кој се испраќаат припадниците на Армијата, може да се менува зависно од плановите на НАТО за ротациите и повлекувањето на контингентите на водечките земји во кои се вклучени припадниците на Армијата.

3. Финансиските трошоци за плати, надоместоци на плати и логистичките трошоци на припадниците на Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана, а трошоците за транспорт ги обезбедуваат партнерските земји.

4. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата за учество во мировната операција, ги врши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5615/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

5891.

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА „АЛТЕА“ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1. За учество во мировната операција на Европската унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина, се испраќаат двајца припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) и тоа еден штабен офицер и еден штабен подофицер во Командата на ЕУФОР „Алтеа“.

2. Припадниците на Армијата од точка 1 од оваа одлука, се испраќаат за период од по шест месеци, смета од мај 2016 година до ноември 2016 година и од ноември 2016 година до мај 2017 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, плати, надоместоци на плати и логистички трошоци на припадниците на Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана.

4. Подготовките и организацијата за учество во мировната операција, ги врши Министерството за одбрана.

5. По завршување на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5626/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

5892.

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11 и 151/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, „АЛТЕА“ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1. За учество во мировната операција на Европската унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина, се испраќаат припадник на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), доктор во Тимот на доктори за Role 1 Medical Facilities, во Кампот Бутмир во Сараево.

2. Припадникот на Армијата од точка 1 од оваа одлука, се испраќа за период од декември 2015 година до јули 2016 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, плати, надоместоци на плати и логистички трошоци на припадникот на Армијата, ги обезбедува Министерството за одбрана.

4. Подготовките и организацијата за учество во мировната операција, ги врши Министерството за одбрана.

5. По завршување на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5627/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

5893.

Врз основа на членот 6 алинеја 5 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 150/2007 и 100/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. За член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија се избира:

- Сашо Василевски, дипломиран правник од Ресен.

II. Мандатот на избраниот член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, под точка I, на оваа одлука, почнува да тече од 6 декември 2015 година.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5628/1	Претседател
1 декември 2015 година	на Собранието на Република
Скопје	Македонија,
	Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5894. Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 03.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ (ВИЗА Ц) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ НОСИТЕЛИ НА ВАЖЕЧКА БРИТАНСКА, АМЕРИКАНСКА И КАНАДСКА ВИЗА****Член 1**

Со оваа одлука за периодот од 1 јануари до 31 декември 2016 година, се укинуваат визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Македонија, за странски државјани носители на важечка британска, американска и канадска виза, при што должината на нивниот престој во Република Македонија може да биде најмногу до 15 дена, а важноста на важечката британска, американска и канадска виза треба да биде 5 дена подолго од планираниот престој во Република Македонија.

Член 2

Се задолжуваат Министерството за надворешни работи и Министерството за внатрешни работи да ја спроведат оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 136/3	Претседател на Владата
3 ноември 2015 година	на Република Македонија,
Скопје	м-р Никола Груевски, с.р.

5895.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува право на сопственост на недвижни ствари - објекти кои се наоѓаат на КП бр.13810/1 за КО Прилеп, на ул. „Питу Гули“ и тоа:

- зграда бр.1; намена на зграда и друг објект В4-10; влез 1; кат -ПО; намена на посебен /заеднички дел од зграда П; со внатрешна површина од 317 м2;

- зграда бр.1; намена на зграда и друг објект В4-10; влез 1; кат -ПР; намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 962 м2;

- зграда бр.1; намена на зграда и друг објект В4-10; влез 1; кат -ПР; намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 33 м2;

- зграда бр.2; намена на зграда и друг објект В4-10; влез 1; кат -ПР; намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 83 м2;

- зграда бр.2; намена на зграда и друг објект В4-10; влез 1; кат - К-1; намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 110 м2;

- зграда бр.3; намена на зграда и друг објект В4-10; влез 1; кат -ПР; намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 30 м2 и

- зграда бр.4; намена на зграда и друг објект В4-10; влез 1; кат -ПР; намена на посебен /заеднички дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 205 м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-11230/1	Заменик на претседателот
21 ноември 2015 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

5896.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ****Член 1**

Со оваа одлуката на Центарот за управување со кризи му престанува користењето на недвижна ствар - Објект бр.40, во касарната „Гоце Делчев“ - Скопје, во вкупна површина од 510,20 м2, со земјиште кое му припаѓа на објектот, лоцирано на КП 747 за КО Кисела Вода II - Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42 -11560/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5897.

Судскиот совет на Република Македонија постапувајќи согласно член 44 став 1 од Законот за судовите („Сл.весник на РМ“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 31 алинеја 14 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр. 60/2006,150/2010,100/2011, 20/2015 и 61/2015), на седницата одржана на ден 26.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А

Бројот на судиите на Врховниот суд на Република Македонија се утврдува на 25 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Вишиот управен суд се утврдува на 13 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Управниот суд се утврдува на 33 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Апелациониот суд Битола се утврдува на 25 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Апелациониот суд Гостивар се утврдува на 16 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Апелациониот суд Скопје се утврдува на 52 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Апелациониот суд Штип се утврдува на 16 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Битола се утврдува на 25 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Крушево се утврдува на 3 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Охрид се утврдува на 18 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Прилеп се утврдува на 18 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Ресен се утврдува на 4 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Струга се утврдува на 15 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Гостивар се утврдува на 24 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Дебар се утврдува на 5 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите во Основниот суд Кичево се утврдува на 13 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Тетово се утврдува на 26 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Велес се утврдува на 18 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Гевгелија се утврдува на 13 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Кавадарци се утврдува на 10 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Кратово се утврдува на 3 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Крива Паланка се утврдува на 6 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Куманово се утврдува на 34 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Неготино се утврдува на 5 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Скопје 1 Скопје се утврдува на 70 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Скопје 2 Скопје се утврдува на 77 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Берово се утврдува на 3 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Винаца се утврдува на 3 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Делчево се утврдува на 4 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Кочани се утврдува на 10 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Радовиш се утврдува на 6 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Свети Николе се утврдува на 4 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Струмица се утврдува на 20 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Бројот на судиите на Основниот суд Штип се утврдува на 19 судии, вклучувајќи го и претседателот на судот.

Одлуката стапува во сила со денот на донесување-то и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 02-2114/1
1 декември 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

5898.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), објавува

О Г Л А С

- За избор на 6 (шест) судии на Апелациониот суд Скопје и тоа:

- 1 (еден) судија за кривична област,
- 3 (тројца) судии за граѓанска област,
- 1 (еден) судија за трговска област и
- 1 (еден) судија од областа на работните односи.

- За избор на 1 (еден) судија на Апелациониот суд Гостивар за граѓанска област;

- За избор на 1 (еден) судија на Апелациониот суд Битола за кривична област и

- За избор на 1 (еден) судија на Апелациониот суд Штип за граѓанска област.

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006), в.в. со чл.15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), како и посебниот услов од член 17 став 1 алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страницата на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса:

<http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>.

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со лекарско уверение за оценка на општата здравствена способност издадено од овластена медицинска установа во Република Македонија кое не е постаро од една година, да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). По однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе

бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на РМ. Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр. 08-2073/1
27 ноември 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

5899.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/11, 20/2015 и 61/2015), објавува

О Г Л А С

- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скопје и

- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Делчево за граѓанска област.

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2006), како и посебниот услов од член 17 став 1 алинеја 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 150/2010), да имаат завршено почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители.

Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страницата на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса:

<http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>.

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Лекарското уверение за оценка на општата здравствена способност издадено од овластена медицинска установа во Република Македонија да не е постаро од една година од денот на издавање а уверението дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на вршење на професија, дејност или должност да не е постаро од шест месеци од денот на издавањето.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). По однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на РМ. Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр. 08-2073/1
27 ноември 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015213